

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД – Скопје

Единечни финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2023 година

СОДРЖИНА

Единечен извештај за сеопфатна добивка

Единечен извештај за финансиската состојба

Единечен извештај за промените во капиталот

Единечен извештај за паричниот тек

Белешки кон единечните финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И АКЦИОНЕРИТЕ НА КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените единечни финансиски извештаи на Каменимост Комуникации АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), кои се состојат од единечниот извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2023 година и единечниот извештај за сеопфатната добивка, единечниот извештај за промените во главнината и единечниот извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие единечни финансиски извештаи во согласност со важечките сметководствени стандарди во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на единечните финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие единечни финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека единечните финансиски извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во единечните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на единечните финансиски извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на единечните финансиски извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на единечните финансиски извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, единечните финансиски извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Каменимост Комуникации АД Скопје на ден 31 декември 2023 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со важечките сметководствени стандарди во Република Северна Македонија.

(продолжува)

Deloitte се однесува на едно или повеќе лица на Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), неговата глобална мрежа на друштва членки и нивните поврзани ентитети (заедно “Deloitte организација”). DTTL (уште познат под називот “Deloitte Global”) и сите негови друштва членки и поврзани лица претставуваат посебни и самостојни правни ентитети, кои едни кон други не можат да бидат обврзани ниту одговорни во однос на трети лица. DTTL и секое DTTL друштво член и поврзан ентитет е одговорно само за своите дела и пропусти, и не е одговорно за постапките на другите. DTTL не обезбедува услуги на клиентите. За да дознаете повеќе Ве молиме погледнете на <https://www2.deloitte.com/mk>.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И АКЦИОНЕРИТЕ НА КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД Скопје (продолжение)


Обрнување на внимание

Обрнуваме внимание на белешка 1 кон финансиските извештаи каде што е обеледенето дека приложените финансиски извештаи претставуваат единечни (неконсолидирани) финансиски извештаи на Друштвото. Консолидираните финансиски извештаи на Групата чиј матичен ентитет е Друштвото и кои ја одразуваат вкупната финансиска состојба на Групата на 31 декември 2023 година, ќе бидат објавени подоцна.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишниот извештај и годишната сметка во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од Раководството на Друштвото на 12 март, 2024. година. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и ревидираните одделни финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани одделни финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обеледенети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани одделни финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023.

Дилоит ДОО Скопје


Александар Аризанов
Овластен ревизор
Директор





Александар Аризанов
Овластен ревизор

Скопје, 27 јуни, 2024

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ**Единечни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023**

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

Единечен извештај за сеопфатна добивка


	Белешка	Година завршена на 31 декември	
		2023	2022
Приходи од дивиденди	5	945.083	975.789
Трошоци за услуги	6	(2.150)	(1.618)
Останати приходи		47	19
Останати расходи		(69)	(68)
Добивка од работењето		942.911	974.122
Приходи од камати	7	18.559	3.276
Курсни разлики (нето)		1	(492)
Банкарска провизија		(44)	(42)
Нето финансиски приходи		18.516	2.742
Добивка пред оданочување		961.426	976.864
Данок на добивка	8	(1.636)	(109)
Нето добивка		959.790	976.755
Вкупно сеопфатна добивка		959.790	976.755
Заработка по акција (ЗПА):			
Основна и чиста заработка по акција (во денари)		14,07	14,32

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Единечни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023
(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)


Единечен извештај за финансиската состојба

	Белешка	На 31 декември	
		2023	2022
АКТИВА			
Нетековни средства			
Вложувања во подружници	9	12.852.285	12.852.285
		12.852.285	12.852.285
Тековни средства			
Останати тековни средства		15	141
Пари и парични средства	11	526.731	492.669
Останати краткорочни средства	12	-	-
Вкупно тековни средства		526.746	492.810
Вкупна актива		13.379.031	13.345.095
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал	13	12.065.387	12.065.387
Законски резерви	14	351.015	302.178
Акумулирана добивка		959.790	976.755
Вкупно капитал и резерви		13.376.192	13.344.320
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачите и останати обврски		1.329	775
Обврски за данок од добивка		1.510	
Вкупно тековни обврски		2.839	775
Вкупно обврски		2.839	775
Вкупно Капитал и Обврски		13.379.031	13.345.095

Единечните финансиски извештаи прикажани на страните од 3 до 21 се одобрени за издавање на ден 29 февруари 2024 година од страна на Главниот Извршен Директор на Каменимост Комуникации АД Скопје и истите ќе бидат прегледани и одобрени од Собранието на Акционери на ден кој ќе биде дополнително утврден.


Адам Хаинверос
Главен Извршен Директор




Гоце Кузмановски
Овластен Сметководител
Рег. број 0100600

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ**Единечни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023**

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

Единечен извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал	Законски резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2022	12.065.387	262.978	783.994	13.112.359
Сеопфатна добивка за 2022	-	-	976.755	976.755
Распоред на добивката за Законска резерва	-	39.200	(39.200)	-
Исплата на дивиденда за 2021 година	-	-	(744.794)	(744.794)
Состојба на 31 декември 2022 година	12.065.387	302.178	976.755	13.344.320
Состојба на 1 јануари 2023	12.065.387	302.178	976.755	13.344.320
Сеопфатна добивка за 2023	-	-	959.790	959.790
Распоред на добивката за законска резерва	-	48.837	(48.837)	-
Исплата на дивиденда за 2022 година	-	-	(927.918)	(927.918)
Состојба на 31 декември 2023 година	12.065.387	351.015	959.790	13.376.192

Според локалната законска регулатива, Друштвото има обврска да издвојува општа законска резерва, по пат на одделување од нето сеопфатната добивка остварена во годината. Повеќе детали во врска со резервите види во белешка 14

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ**Единечни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023**

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

Единечен извештај за паричниот тек

		Година завршена на 31 декември	
	Белешка	2023	2022
Оперативни активности			
Добивка/ (загуба) пред одданочување		961.426	976.865
Корекција за:			
Расходи од камати и банкарски провизии		44	42
Приходи од камати	7	(18.605)	(3.296)
Нереализирани курсни разлики		(1)	570
Парични средства добиени од работењето пред промената во обртниот капитал		942.864	974.181
Зголемување /(намалување) на побарувањата		(127)	(82)
Зголемување /(намалување) на обврските		2.064	353
Парични средства добиени од работењето		944.801	974.452
Платени камати и банкарски провизии		(44)	(42)
Платен данок од добивка			(27)
Паричен тек од оперативни активности		944.757	974.383
Инвестициони активности			
Наплатени камати		18.545	3.278
Прилив од вратен заем на поврзани субјекти		473.465	474.361
Исплата на заем на поврзани субјекти		(475.052)	(474.312)
Дадени депозити во банки		-	-
Паричен тек од инвестициони активности		16.958	3.327
Финансиски активности			
Исплатени дивиденди	15	(927.918)	(744.794)
Паричен тек од финансиски активности		(927.918)	(744.794)
Нето зголемување/ (намалување) на парите и паричните средства		33.797	232.916
Пари и парични средства на 1 јануари		492.669	260.273
Ефекти од курсни разлики на пари и парични еквиваленти		265	(520)
Пари и парични средства на 31 декември	11	526.731	492.669

Белешките од страна 7 до 21 се составен дел на овие единечни финансиски извештаи

1. Општи информации

Каменимост Комуникации АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано како акционерско друштво на 15 јануари 2001 година и е со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на Друштвото е:
Kej 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје
Република Северна Македонија

На 31 декември 2023 година, Друштвото е во целосна сопственост на акционерот Маѓар Телеком Плц од Унгарија.

Називот на Друштвото гласи - Акционерско друштво за деловни менаџмент и други консултантски услуги Каменимост Комуникации АД Скопје.

Главен Извршен Директор на Друштвото во текот на деловната година беше:

- Адам Ханзерос

Друштвото нема вработени на крајот на календарската година (2022: нема вработени)

Шифрата на приоритетна дејност одговара на тековната активност на Друштвото, а тоа се дејности од областа на холдинг друштвата.

Овие единечни финансиски извештаи ги претставуваат посебните финансиски извештаи на Каменимост Комуникации АД Скопје. Друштвото е подружница на Маѓар Телеком Плц од Унгарија и се консолидира во финансиските извештаи локално и на матичната компанија. Консолидираните финансиски извештаи на Групата каде Компанијата е матичниот ентитет, и кои ја одразуваат целокупната финансиска состојба на Групата кон 31 декември 2023 година се подготвуваат подоцна. Консолидираните финансиски извештаи се очекува да бидат издадени до крајот на месец август 2024 година.

1.1 Влијание на надворешни фактори врз работењето и врз единечните финансиски извештаи

Годишната стапка на инфлација се забавува и на крајот од 2023 година, распонот на инфлацијата во однос на еврозоната дополнително се намалува. Сепак, просечната стапка на инфлација за 2023 година е измерена на околу 10% со најновите извештаи на ММФ за земјата и сè уште е на релативно високо ниво во споредба со историскиот просек. Цените на основните производи, главно прехранбената компонента, и натаму бележат надолни прилагодувања, но овој ефект многу бавно и незадоволително се инкорпорира во домашните цени. Иако се очекува натамошен пад на цените, неизвесноста на идните цени на берзите сè уште опстојува поради тековните воени конфликти.

Тековниот воен конфликт во Украина и поврзаните санкции насочени против Руската Федерација како и другите тековни воени конфликти може да извршат дополнително влијание врз европската и глобалната економија, покрај влијанието што веќе го извршија врз цените на енергијата, како што беше дискутирано погоре. Друштвото нема значајна директна изложеност на Украина, Русија или Белорусија. Сепак, влијанието врз општата економска ситуација може да резултира со потреба од ревидирање на одредени претпоставки и проценки во иднина.

1.2 Истрага за одредени консултантски договори

Во февруари 2006 год, Маѓар Телеком (МТ), сопственикот на управувачкиот пакет на Друштвото, објави дека се врши истрага за определени договори склучени од страна на фирмите основани од МТ за да се утврди дали постои прекршување на политиките на МТ или важечките закони и прописи.

Одборот за ревизија на Маѓар Телеком го ангажира White & Case како свој независен правен советник за целите на спроведувањето на интерната истрага. Помеѓу другото, внатрешната ревизија проверуваше дали Маѓар Телеком и/или неговите подружници во Република Северна Македонија извршиле плаќања кои се забранети според законите и правилата на САД, вклучувајќи ја и Уредбата за Странски Коруптивни Практики (“FCPA”).

На 29 декември 2011 година, Маѓар Телеком објави дека започна конечна спогодба со Одделот за Правда на САД (“DOJ”) и со Комисијата за Хартии од вредност (“SEC”) за да ја разреши истрагата во врска со Маѓар Телеком спроведена од погоре споменатите органи на САД (“DOJ” и “SEC”). Помеѓу другото, Маѓар Телеком објави дека склучил договор за одложено гонење за период од две години (“DPA”) со Одделот за Правда на САД (“DOJ”). Овој договор истече на 5 јануари 2014 година, а врз основа на барањето на Одделот за Правда на САД (“DOJ”) доставено согласно договорот (“DPA”), Окружниот суд на САД за Источната област на Вирџинија на 5 февруари 2014 година ги отфрли обвиненијата против Маѓар Телеком.

Во врска со локалната истрага од страна на државните органи во Република Северна Македонија, во првиот квартал од 2023 година, првостепениот Кривичен суд издаде вонсудска пресуда со која тројцата обвинети поранешни менаџери во подружницата Македонски Телеком АД Скопје, ги прогласи за виновни и им наложи солидарно да ја надоместат штетата. Но, по предлог на Вишото јавно обвинителство, со пресудата од четврт квартал од 2023 година на Апелациониот суд – Скопје, сите обвиненија против обвинетите се отфрлени поради застареност на делото, согласно со последните измени во Кривичниот законик. Со оваа пресуда кривичната постапка против обвинетите е затворена и сега државата може да ги тужи обвинетите само за надомест на штета во граѓанска судска постапка.

Немаме сознанија за било какви информации како резултат на барања од кое било регулаторно тело или други надворешни страни, освен како што е претходно обелоденето, од кои би можеле да заклучиме дека единечните финансиски извештаи може да бидат неточни, вклучувајќи го и ефектот од можни незаконски дејства.

1.3 ДДВ дерегистрација на Друштвото

Врз основа на поднесено барање од страна на Друштвото за дерегистрација од ДДВ регистарот, Управата за јавни приходи на ден 16 февруари 2011 година, донесе решение со кое ја прекинува ДДВ регистрацијата на Друштвото почнувајќи од 31 декември 2010 година.

2. Значајни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при изготвувањето на овие единечни финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се конзистентни со оние користени во изминатата година, освен доколку поинаку не е наведено.

2.1. Основи за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/2014, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/2016, 64/18, 120/18, 239/18, 290/20, 215/21 и 99/22) и Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РМ бр. 159/09, 164/10 и 107/11), каде што беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени.

МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 14, МСФИ 15, МСФИ 16, МСФИ 17, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20, КТМФИ 21 и КТМФИ 22 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од страна на Друштвото.

МСФИ (вклучувајќи МСФИ 1), беа првично објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа објавени во Службен весник.

Единечните финансиски извештаи се подготвени според историска набавна вредност. Основата за мерење на секој вид на средства, обврски, приходи и расходи се детално опишани во белешките.

Единечните финансиски извештаи се подготвени од и за годините кои завршуваат на 31 декември 2023 и 2022. Единечните финансиски извештаи се прикажани во илјади македонски денари, доколку не е поинаку наведено.

Изготвувањето на единечните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди усвоени во Република Северна Македонија, подразбира користење на проценки и претпоставки од страна на раководството во примената на усвоените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат висок степен на претпоставки и комплексност или каде што проценките и претпоставките се значајни во однос на единечните финансиски извештаи се прикажани во белешка 4 Значајни сметководствени проценки и претпоставки. Фактичките резултати може да се разликуваат од тие проценки.

Друштвото работи на пазарот како профитно ориентирано правно лице, оттаму и овие единечни финансиски извештаи се изготвени врз основа на работа во континуитет.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ

Единечни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

2. Значајни сметководствени политики (продолжение)

2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Салдата на ставките искажани во странски средства за плаќање се пресметани по курсот кој важел на денот на Единечниот извештај за финансиската состојба. Курсните разлики настанати во текот на годината се искажуваат како приходи или расходи, во периодот кога настанале.

Курс на Денарска противвредност:

	31 декември 2023 МКД	31 декември 2022 МКД
ЕУР	61,50	61,49

2.3 Вложувања во поврзани субјекти

Вложувањата во поврзани субјекти ги претставуваат 51% од акциите на Македонски Телеком АД Скопје, кои се во сопственост на Каменимост Комуникации АД Скопје.

Вложувањата во поврзани субјекти се искажани по трошкова вредност. Почетното вложување е искажано на денот на трансакцијата, односно датумот кога матичното друштво ги купило акциите по пазарна цена утврдена на организираниот меѓународен тендер за купопродажба на управувачкиот пакет на акции на Македонски Телеком АД Скопје. Во набавната вредност на акциите се вклучени и трансакционите трошоци.

2.4 Заеми дадени на акционерот

Заемите се недериватни финансиски средства со фиксни или утврдени плаќања кои не котираат на активен пазар. Првичното доспевање на заемите не е подолго од една година и поради тоа тие се вклучуваат во тековни средства. Побарувањата и приходите по основ на камати се признаваат на месечна основа.

2.5 Пари и парични сретства

Парите и паричните средства ги опфаќаат паричните средства во благајна, средствата на сметките во банки во домашна и странска валута, депозитите по видување како и краткорочните депозити во банки со рок на доспеаност до три месеци.

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

2. Значајни сметководствени политики (продолжение)

2.6 Обезвреднување на средствата

Показателите кои го мерат оштетувањето на средствата се мерат на годишно ниво и во случај кога ќе се идентификуваат показатели за оштетување, Друштвото спроведува тест за оштетување со цел да се утврди дали е потребно да се изврши исправка. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ.

Надоместувачкиот износ го претставува повисокиот износ од реалната вредност на средството, намалена за трошоците, и вредноста во употреба.

2.7 Акционерски капитал

Обичните акции се класифицирани како капитал.

2.8 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останати обврски (вклучувајќи ги и проценетите) иницијално се признаваат по објективна вредност и последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Заради краткиот рок на доспевање сметководствената вредност на обврските кон добавувачите и останатите обврски е приближна на нивната објективна вредност.

2.9 Резервирања и неизвесни обврски

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна законска или конструктивна обврска како резултат на изминати дејствија и е веројатно дека ќе настане одлив на средства со цел да се подмири оваа обврска; и кога е можно да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

Резервирањата се мерат и евидентираат како најдобра можна проценка на износот кој е потребен да се подмири сегашната обврска на датумот на Единечниот извештај за финансиската состојба. Резервирањата се признаваат во Единечниот извештај за сеопфатна добивка на соодветен трошок кој кореспондира на природата на резервирањето.

За неизвесните обврски не се врши резервирање. Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не-случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на ентитетот; или сегашна обврска која произлегува од минат настан но не е признаена бидејќи не е веројатно дека ќе има одлив на ресурси кои вклучуваат економски користи за исплата на таа обврска; или не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

2. Значајни сметководствени политики (продолжение)

2.10 Признавање на приходи и расходи

Приходи од дивиденди

Овие приходи на Друштвото се однесуваат на објавените дивиденди кои треба да се наплатат од подружницата Македонски Телеком АД Скопје.

Нето приходи/расходи од финансирање

Нето приходи/расходи од финансирање ги вклучуваат приходите од камати на депонирани средства, камати од дадени заеми, трошоците за камати, банкарските трошоци, како и позитивните и негативните курсни разлики.

Приходите од камата се признаваат во Единечниот извештај за сеопфатна добивка во моментот кога се пресметуваат, имајќи го во предвид нивниот ефективен принос на средства. Сите камати кои настанале поради задоцнети плаќања на добавувачите, се признаваат како расход во периодот во кој настануваат, како дел од нето приходите/расходите од финансирање.

2.11 Оданочување

Данокот на добивка го сочинуваат сегашен и одложен данок. Данокот од добивка се искажува во билансот на успех а се пресметува и плаќа во согласност со Законот за данок од добивка.

Сегашниот данок е очекувана обврска за деловната година која се пресметува со примена на даночна стапка која важи на денот на Извештајот за финансиската состојба.

Почнувајќи од 1 јануари 2019 година се донесе нов Закон за данок на добивка, кој во најголем дел претрпи промена во обврските на Друштвата по основ на трансферни цени, како и промени во останатите даночни категории како што се непризнаени расходи, даночен третман на амортизацијата, итн.

Основа за пресметување на сегашниот данок на добивка е остварената добивка пред оданочување, коригирана со непризнаените трошоци и помалку искажани приходи за даночни цели, намалена за износот на даночните кредити и олеснувања. Даночната стапка е 10% (2022: 10%).

При утврдување на приходи од камати на заеми дадени на поврзани субјекти, пресметаната камата се признава до висината на каматните стапки кои би се оствариле помеѓу неповрзани лица, во моментот на одобрувањето на заемот, или доколку даночниот обврзник не може документиранио да докаже дека висината на каматната стапка е во согласност со одредбите од членот 2 од Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот од добивка, тогаш ќе се признае најмалку до висината на EURIBOR стапката за девизните кредити со соодветна рочност и SKIBOR стапката за денарски кредити зголемена за еден процентен поен.

Исто така како дел од непризнаените трошоци ќе се сметаат и ненаплатените побарувања кои произлегуваат од трансфери на парични средства кои по својата економска суштина се заеми дадени на нерезиденти, до колку не се вратени во истата година во која е извршен трансферот на заемот.

2. Значајни сметководствени политики (продолжение)**2.11 Оданочување (продолжение)**

Даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат ревизија и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да се продолжи до 10 години. Раководството нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални обврски во контекст на горенаведеното освен оние евидентирани во овие единечни финансиски извештаи.

2.12 Дивиденди

Дивидендите се признаваат во единечните финансиски извештаи во периодот во кој истите се одобрени од акционерите, каде што Друштвото има вложување.

2.13 Заработувачка по акција

Основаната заработувачка по акција се пресметува со делење на добивката која се однесува на имателите на акции на Друштвото за периодот, со просечниот број на важечки обични акции. Заработувачката по акција за 2023 година изнесува 14,07 МКД (2022: 14,32 МКД).

2.14 Споредбени информации

Со цел да се одржи конзистентност со презентацијата за тековната година, согласно политиката, кога и да е потребно одредени ставки се рекласифицираат за споредбени цели. Сепак, ваквите рекласификации не резултираат со значајни промени во содржината и формата на финансиските информации презентирани во овие единечни финансиски извештаи. Доколку се направи рекласификација за споредбени цели, истата ќе биде презентирана и образложена во белешките. Споредбените информации во овие извештаи се конзистентни во презентацијата на тековната година и нема рекласифицирани ставки.

3. Управување со финансиските ризици**3.1 Фактори на финансиски ризик**

Друштвото не користи хеџирано сметководство за прикажување на финансиските инструменти, при што сите добивки и загуби се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка. Друштвото е изложено на ризик од движење на девизните курсеви и каматните стапки кои што влијаат врз средствата и обврските. Целта на управувањето со финансиските ризици е да се ограничи влијанието на овие пазарни ризици преку оперативни и финансиски активности.

3. Управување со финансиските ризици (продолжение)

3.1 Фактори на финансиски ризик (продолжение)

Каматен ризик

Каматниот ризик претставува ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни стапки. Промената на каматните стапки и каматните маржи може да влијае врз финансиските трошоци и финансиските инвестиции. Друштвото нема каматоносни обврски на 31 декември 2023 година.

Промената на пазарните каматни стапки може да влијае на приходите од камата на орочените депозити во банките. Друштвото нема орочени депозити на 31 декември 2023 година (2022: нема депозити).

Валутен ризик

Во своето работење, Друштвото е изложено на финансиски ризик, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути. Друштвото е изложено на валутен ризик во врска со обврските во странска валута, дадени заеми кои се во ЕУР како и депозити во денари со девизна клаузула. Друштвото не користи било какви инструменти со кои би се избегнал овој ризик.

Ризик на ликвидност

Ризик на ликвидност го претставува ризикот од неспособност на Друштвото да ги исплати своите обврски навремено. Политиката на Друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина. Секој вишок на парични средства првенствено се позајмува на матичната компанија или се депонира во комерцијалните банки.

3.2. Управување со ризикот на капитал

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да продолжи со своите активности во континуитет и со тоа да овозможи добивка и бенефиции за единствениот акционер, како и да одржува оптимална структура на капиталот со цел да го намали трошокот на капитал.

Друштвото нема позајмици.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ

Единечни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

3. Управување со финансиските ризици (продолжение)

3.3. Проценка на објективната вредност

Категориите пари и парични средства, и останати финансиски средства имаат краток рок на доспевање, поради што нивната сметководствена вредност на денот на известување е иста со нивната објективна вредност.

Во табелата подолу е прикажана категоризацијата на финансиските средства на 31 декември 2023 година:

	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Вложувања во поврзани субјекти	12.852.285	12.852.285
Останати тековни средства	15	15
Пари и парични средства	526.731	526.731
	13.379.031	13.379.031

Во табелата подолу е прикажана категоризацијата на финансиските средства на 31 декември 2022 година:

	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Вложувања во поврзани субјекти	12.852.285	12.852.285
Останати тековни средства	141	141
Пари и парични средства	492.669	492.669
	13.345.095	13.345.095

4. Значајни сметководствени проценки

Сметководствените проценки направени од страна на Друштвото постојано се следат и се базираат на претходно искуство и останати фактори, вклучувајќи предвидување на идни настани кои се оценуваат како разумни во дадените услови.

4.1. Значајни сметководствени проценки и претпоставки

Обезвреднување на вложувањето во подружница

Показателите кои го мерат оштетувањето на средствата се разгледуваат на годишно ниво. Во случај кога ќе се идентификуваат показатели за оштетување, Друштвото спроведува тест за оштетување со цел да се утврди дали е потребно да се изврши исправка. При процесот на анализа на показателите за оштетување, Друштвото ја зема во предвид цената на акциите на подружницата која котира на Македонската берза на денот на известување, и ја споредува со вредноста на вложувањето по акција која се води во книгите на Друштвото. До колку пазарната цена по акција е пониска од вредноста која е во книгите, тогаш се спроведува тест за оштетување.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ

Единечни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

4. Значајни сметководствени проценки (продолжение)

4.1. Значајни сметководствени проценки и претпоставки (продолжение)

Кога се спроведува тест за утврдување на обезвреднувањето, објективната вредност намалена за трошоците при продажба (FVLCS), се пресметува на тој начин што се зема просечната цена на акцијата на подружницата која котира на Македонската берза на хартии од вредност, на денот на известување. Објективната вредност, како што е објаснето погоре, се користи како основа при утврдување на потребата за пресметување на обезвреднување. До колку објективната вредност намалена за трошоците при продажба е помала од сегашната вредност на вложувањето, во тој случај се прави исправка на вредноста односно обезвреднување.

Менаџментот на Друштвото верува дека изготвувањето на пресметка на вредноста во употреба (VIU) беше непотребно, бидејќи со тоа цената на претпријатието би била пониска од објективната вредност намалена за трошоците при продажба (FVLCS). Методот (VIU), кој претставува модел кој не ги зема во предвид идните вложувања, што значи дополнителните капитални инвестирања и соодветните приходи и добивки кои се препознаваат во иднина, неможе да се земе во предвид во пресметката. Обезбедувањето на приходи на долг рок во телекомуникациската дејност, во која дејствува Македонски Телеком АД Скопје, во многу нешто зависи од идните вложувања. Многу мал дел од капиталните вложувањето во една година се вложува во одржување, додека најголемиот дел претставува вложување во идни платформи и услуги. Очигледно е дека без ова изворите на приходи во Македонски Телеком АД Скопје на долг рок значително би опаднале. Согласно ова ние не користиме пресметка на вредноста во употреба (VIU) за нашата инвестиција во Македонски Телеком АД Скопје.

На крајот на 2023 година не се идентификувани показатели за оштетување, поради што не беше потребно да се спроведе тест за оштетување.

5. Приходи од дивиденди

Собранието на акционери на Македонски Телеком АД Скопје на својата редовна седница, одржана на 30 мај 2023 година донесе Одлука за исплата на дивиденда за 2022 година, според која делот кој се однесува на Каменимост Комуникации АД Скопје изнесува 945.083 илјади МКД (2022: 975.789 илјади МКД). Дивидендата за 2022 година е во целост уплатена на сметката на Друштвото на ден 28 септември 2023 година.

6. Трошоци за услуги

Износот од 2.150 илјади МКД (2022: 1.618 илјади МКД) ги претставува направените трошоци за консултантски, адвокатски, ревизорски и други услуги

	2023	2022
Консултантски и адвокатски услуги	578	653
Ревизорски услуги	1.278	678
Останати услуги	293	287
	2.150	1.618

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ**Единечни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023**

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

7. Приходи од камати

	2023	2022
Приходи од камати од заеми дадени на акционерот	18.559	3.276
Приходи од камати од краткорочни депозити во банки	-	-
	<u>18.559</u>	<u>3.276</u>

8. Данок од добивка

	2023	2022
Добивка/(загуба) пред оданочување	961.426	976.864
Трошоци кои не се признаваат како одбитни ставки за даночни цели	21	17
Даночна основа I	<u>961.447</u>	<u>976.881</u>
Даночно ослободување (приход од дивиденда)	<u>(945.083)</u>	<u>(975.789)</u>
Даночна основа II	16.364	1.092
Трошок за данок 10%	1.636	109
Трошок за данок	<u>1.636</u>	<u>109</u>

9. Вложувања во поврзани субјекти

Вложувањето во поврзани субјекти го претставуваат 51% од акциите на Македонски Телеком АД Скопје, по нивната набавна цена како влог во Друштвото при неговото основање во 2001 година. Никаква исправка поради оштетување на ова вложување не е направена во извештајните периоди пред 2013 година.

Износот од 12.852.285 илјади МКД ја претставува сегашната вредност на средството и е резултат на износот од 21.192.806 илјади МКД кои се потрошени за купување на 51% од акциите на Македонски Телеком АД Скопје, намалени за трошокот за исправката во износ од 8.340.521 илјади МКД (види Белешка 9.1). Исправка на вложувањето беше направена во 2013, 2014 и 2016 година.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ

Единечни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

9 Вложувања во поврзани субјекти (продолжение)

9.1 Исправка на вложувањето во поврзани субјекти

Показателите кои го мерат оштетувањето на средствата се разгледуваат на годишно ниво и во случај кога ќе се идентификуваат показатели за оштетување, Друштвото спроведува тест за оштетување.

На крајот на 2023 година (2022: нема индикатори) не се идентификувани показатели, поради што немаше потреба од спроведување на тест за оштетување.

10. Заеми одобрени на акционерот

Друштвото го наплати побарувањето по основ на даден заем на својата матична компанија, со што на крајот на 2023 година нема ненаплатени побарувања по овој основ. Во текот на 2023 година Друштвото одобри еден заем на својот акционер и истиот беше вратен до крајот на годината. Деталите следуваат:

- На 1 февруари 2023 година беше склучен Договор за заем со Маѓар Телеком во максимален износ од 7.700.000 ЕУР, со датум на доспевање на 21 декември 2023 година. Заемот во износ од 7.700.000 ЕУР, беше префрлен на сметката на Маѓар Телеком на 1 март 2023 година. Каматната стапка се утврдува во однос на референтната стапка како што е цитирано на Reuters Screen на вториот работен ден кој му претходи на првиот ден од каматниот период и провизија. Референтната стапка е 12-месечен ЕУРИБОР, а применетата маржа е 1,10%. Заемопримачот го врати заемот во целост заедно со каматата на 21 декември 2023 година.

11. Парични средства

Нето книговодствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е изразена во следните валути:

	2023	2022
Сметки во банки (денарски сметки)	21.144	5.638
Благајна (средства во МКД)	1	5
Сметки во банки (девизни сметки – ЕУР)	505.586	487.026
	526.731	492.669

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ

Единечни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

12. Останати краткорочни финансиски средства

Останати краткорочни финансиски средства ги опфаќаат депозитите кои ги има Друштвото во домашните деловни банки. На крајот на 2023 година, Друштвото нема депозити во деловните банки со рок на доспелост до 1 година (2022: нема депозити).

Депозитите со рок до 3 месеци се вклучуваат во парични средства.

13. Акционерски капитал

	Број на акции	Номинална вредност по акција (МКД)	Вредност МКД '000
Обични акции	68.201.505	176,90792	12.065.387
На 31 декември 2022 година	68.201.505	176,90792	12.065.387
На 31 декември 2023 година	68.201.505	176,90792	12.065.387

Структурата на акционерскиот капитал е следна:

	2023	%	2022	%
Маѓар Телеком	68.201.505	100	68.201.505	100
	68.201.505	100	68.201.505	100

14. Резерви

Резервите се користат за покривање на загуби и не се распределуваат на акционерот освен во случај на стечај или ликвидација на Друштвото. Законските резерви може да се користат со одлука на акционерското собрание.

Годишното издвојување во законски резерви не може да биде помалку од пет проценти (5%) од добивката, се додека вкупните резерви на друштвото не достигнат износ еднаков на една десетина (1/10) од оснивачкиот капитал.

Врз основа на одлука на акционерот, дел од нето добивката за 2022 година во висина од 5% односно 48.837 илјади МКД, беше распоредена во законска резерва.

Вкупната вредност на резерви на крајот на 2023 година изнесува 351.015 илјади МКД.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ**Единечни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023**

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

15. Дивиденди

Собранието на акционери на 29 јуни 2023 година ги усвои Ревидираните единечни финансиски извештаи за 2022 година и донесе Одлука за исплата на дивиденда. Согласно оваа одлука, износот на објавената дивиденда во бруто износ е 927.918 илјади МКД (2022: 744.794 илјади МКД) и потекнува од добивката генерирана во 2022 година. Дивидендата беше исплатена на единствениот акционер на 28 септември 2023 година. Во моментот на исплата, Друштвото задржа и плати задржан данок во износ од 46.396 илјади МКД, според Договорот за избегнување на двојното оданочување помеѓу Република Северна Македонија и Унгарија.

По датумот на Единечниот извештај за финансиска состојба не е објавена дивиденда.

16. Трансакции со поврзани субјекти

Друштвото е контролирано од Маѓар Телеком Плц. кој поседува 100% (2022:100%) од акциите на Друштвото. Матичната компанија на друштвото е Дојче Телеком – АГ, Бон, лоцирана во Германија.

Друштвото поседува 51% од сопственоста на нејзината подружница Македонски Телеком АД Скопје. Следните трансакции се случуваат со поврзани субјекти:

а) Салда со поврзани субјекти на крај на годината

<i>Обврски кон добавувачи</i>	2023	2022
Македонски Телеком АД Скопје	6	6
	6	6

б) Трансакции со поврзани субјекти

<i>Приходи од камата</i>	2023	2022
Маѓар Телеком Плц (Белешка 7)	18.559	3.277
	18.559	3.277

<i>Приходи од дивиденди</i>	2023	2022
Македонски Телеком АД Скопје (Белешка 5)	945.083	975.789
	945.083	975.789

<i>Исплатени дивиденди</i>	2023	2022
Маѓар Телеком Плц (Белешка 15)	927.918	744.794
	927.918	744.794

Износите вклучуваат нето дивиденда и задржан данок.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ**Единечни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023**

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

16. Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)**б) Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)**

<i>Набавени услуги</i>	2023	2022
Македонски Телеком АД Скопје	75	75
	75	75

17. Потенцијални обврски и оперативен ризик**а) Правни спорови**

Од време на време и при нормалното работење, може да се случи друштвата да добијат тужби. Врз основа на сопствени претпоставки, како и врз основа на внатрешни и надворешни професионални совети, менаџментот на Друштвото смета дека нема да настанат материјални губитоци врз основа на судски спорови, па затоа во овие единечни финансиски извештаи не се направени резервирања по овие основи.

18. Настани по денот на Единечниот извештајот за финансиска состојба

Нема останати настани после датумот на известување би влијаеле единечните финансиски извештаи за 2023 година.

ПРИЛОГ 1– ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЕДИНЕЧЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023
година
На Каменимост Комуникации АД Скопје

ЕДИНЕЧЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023 година

На Каменимост Комуникации АД Скопје

Каменимост Комуникации АД Скопје е регистрирана како Акционерско друштво на 15 јануари 2001 година (во понатамошниот текст Друштвото)

Адреса на Друштвото е: Кеј 13 ноември бр.6 Скопје,
Република Северна Македонија
Матичниот број на Друштвото е: 05489610
Даночниот број на Друштвото: 4030001405005
Број на акции: 68.201.505 обични акции

Приоритетна дејност на Друштвото е "Дејности на холдинг друштвата".

Друштвото е контролирано од Маѓар Телеком Плц. од Унгарија кој поседува 100% од акциите на Друштвото. Матична компанија на Друштвото е Дојче Телеком АГ, Бон, лоцирана во Германија.

Друштвото поседува 51% од сопственоста на нејзината подружница Македонски Телеком АД Скопје.

Акционерскиот капитал на Друштвото е 12.065.386.515 МКД.

Во текот на деловната година Извршен директор на Друштвото беше:
- Адам Ханзерос

На крајот на 2023 година Друштвото нема вработени лица.

Подолу се прикажани расположливите податоци за надоместоците за членовите на Одборот на директори на Каменимост Комуникации АД Скопје со активни мандати на 31 декември 2023 година, а се однесуваат на применливиот период во 2023 година. Овие податоци се презентираат во обем, форма и содржина добиени од односниот член на Одборот на директори и Друштвото нема извршено каква било проверка на точноста или целосноста на таквите податоци.

а) Податоци за вработување доколку членот има засновано работен однос кај друг работодавач (назив на работодавач, дејност, висина на плата, надоместоци на плата, бонус, осигурување и други права).

Име и презиме	Назив на работодавачот	Дејност на работодавачот	Висина на плата	Надоместоц и од плата	Бонуси	Осигурувања	Други права
Ханзерос Адам	Маѓар Телеком Плц	Телекомуникации	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила
Сабадкаи Тибор	Маѓар Телеком Плц	Телекомуникации	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила
Зелди Балаж	Маѓар Телеком Плц	Телекомуникации	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да продолжи со своите активности во континуитет и со тоа да овозможи добивка и бенефиции за единствениот акционер, како и да одржува оптимална структура на капиталот со цел да го намали трошокот на капитал.

Во февруари 2006 год, Маѓар Телеком Плц, сопственикот на управувачкиот пакет на Друштвото, објави дека се врши истрага за определени договори склучени од страна на фирмите основани од Маѓар Телеком за да се утврди дали постои прекршување на политиките на компанијата или важечките закони и прописи. Одборот за ревизија на Маѓар Телеком го ангажира White & Case како свој независен правен советник за целите на спроведувањето на интерната истрага. Помеѓу другото, внатрешната ревизија проверуваше дали Маѓар Телеком и/или неговите подружници во Македонија извршиле плаќања кои се забранети според законите и правилата на САД, вклучувајќи ја и Уредбата за Странски Коруптивни Практики ("FCPA"). Окружниот суд на САД за Источната област на Вирџинија на 5 февруари 2014 година ги отфрли обвиненијата против Маѓар Телеком.

Друштвото нема никакви информации за било какви барања од страна на регулаторни тела или други надворешни страни, освен веќе споменатите информации во финансиските извештаи за 2010 и 2011 година, од кои Друштвото би заклучило дека финансиските извештаи може да бидат неточни.

Врз основа на поднесено барање од страна на Друштвото за deregистрација од ДДВ регистарот, Управата за јавни приходи на ден 16 февруари 2011 година, донесе решение со кое ја прекинува ДДВ регитрацијата на Друштвото почнувајќи од 31 декември 2010 година.

Овластен ревизор на Друштвото за 2023 година беше Дилојт ДОО Скопје.

Значајни оперативни приходи на Друштвото во 2023 година

Најзначајниот оперативен приход на Друштвото во износ од 945.083.150 МКД, ја претставува дивидендата, добиена од Македонски Телеком АД Скопје, каде Друштвото поседува 51% од акциите.

Значајни оперативни трошоци на Друштвото во 2023 година

Оперативните трошоци во вкупен износ од 2.219.434 МКД ги сочинуваат:

- Трошоци за консултантски услуги во износ од 1.857.667 МКД, кои ги вклучуваат и трошоците за ревизија, советодавни и правни услуги
- Трошоци за останати услуги во износ од 361.767 МКД, кои вклучуваат трошоци за закуп, одржување на софтвер, административни надоместоци.

Финансиски приходи/расходи ги претставуваат

- Позитивни курсни разлики во износ од 2.924.455 МКД
- Негативни курсни разлики во износ од 2.923.627 МКД
- Приходи од камата од даден заем на акционерот во износ од 18.558.519 МКД.
- Банкарска провизија во износ од 43.692 МКД

Вкупната вредност на средствата на Друштвото изнесува 13.379.031.437 МКД

Основниот дел на средствата го сочинуваат:

- Вложувањето во Македонски Телеком каде што Друштвото поседува 51% од акциите при што сегашната вредност изнесува 12.852.285.169 МКД.
- Пари и парични средстав во износ од 526.731.368 МКД. Од овој износ 21.145.031 МКД се во домашна валута (денари), додека 505.586.337 МКД се во Евра.
- Останати средства во износ од 14.900 МКД.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ

Единечен годишен извештај за 2023

година

Вкупната вредност на капитал и тековни обврски изнесува 13.379.031.437 МКД

- Тековните обврски на Друштвото изнесуваат 2.839.161 МКД, од кои 1.329.229 МКД тековни обврски за услуги
- Капитал во вкупен износ од 13.376.192.276 МКД, во кој е вклучена и задолжителната резерва во износ од 351.015.658 МКД.

	Број на акции	Номинална вредност по акција (МКД)	Вредност МКД
Обични акции	68.201.505	176,90792	12.065.386.515
На 31 декември 2022	68.201.505	176,90792	12.065.386.515
На 31 декември 2023	68.201.505	176,90792	12.065.386.515

Менаџментот верува дека се превземаат сите потребни мерки да ја зачуваат вредноста на средствата во сегашните околности.

Годишната стапка на инфлација се забавува и на крајот од 2023 година, распонот на инфлацијата во однос на еврозоната дополнително се намалува. Сепак, просечната стапка на инфлација за 2023 година е измерена на околу 10% со најновите извештаи на ММФ за земјата и сè уште е на релативно високо ниво во споредба со историскиот просек. Цените на основните производи, главно прехранбената компонента, и натаму бележат надолни прилагодувања, но овој ефект многу бавно и незадоволително се инкорпорира во домашните цени. Иако се очекува натамошен пад на цените, неизвесноста на идните цени на берзите сè уште опстојува поради тековните воени конфликти.

Тековниот воен конфликт во Украина и поврзаните санкции насочени против Руската Федерација како и другите тековни воени конфликти може да извршат дополнително влијание врз европската и глобалната економија, покрај влијанието што веќе го извршија врз цените на енергијата. Друштвото нема значајна директна изложеност на Украина, Русија или Белорусија. Сепак, влијанието врз општата економска ситуација може да резултира со потреба од ревидирање на одредени претпоставки и проценки во иднина.

Скопје, 29.02.2024 година

Адам Хансерос
Главен Извршен Директор



ПРИЛОГ 2 – ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 05489610

Целосно име: Акционерско Друштво за деловни менаџмент и други

консултантски услуги КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	12.852.285.169,00			12.852.285.169,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	12.852.285.169,00			12.852.285.169,00
22	-- Вложувања во подружници	12.852.285.169,00			12.852.285.169,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	526.731.368,00			492.795.261,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)				126.546,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)				126.546,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	526.731.368,00			492.668.715,00
60	-- Парични средства	526.731.368,00			492.668.715,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	14.900,00			14.900,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	13.379.031.437,00			13.345.095.330,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	13.376.192.276,00			13.344.319.734,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	12.065.386.515,00			12.065.386.515,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	351.015.658,00			302.177.892,00
72	-- Законски резерви	351.015.658,00			302.177.892,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	959.790.103,00			976.755.327,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	2.839.161,00			775.596,00

95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.839.161,00			775.596,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	6.023,00			6.031,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.323.206,00			769.480,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.509.932,00			85,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	13.379.031.437,00			13.345.095.330,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	47.128,00			19.166,00
203	-- Останати приходи	47.128,00			19.166,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	2.263.126,00			1.727.469,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	1.161,00			1.274,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	125.734,00			118.976,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.136.231,00			1.607.219,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	966.566.124,00			981.657.082,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	964.881.683,00			981.235.986,00
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	945.083.150,00			975.788.925,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	18.558.519,00			3.276.522,00
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	1.240.014,00			2.170.539,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.684.441,00			421.096,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2.923.627,00			3.084.217,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	2.840.900,00			2.120.097,00
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	2.840.900,00			2.120.097,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	82.727,00			964.120,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	961.426.499,00			976.864.562,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	961.426.499,00			976.864.562,00
252	-- Данок на добивка	1.636.396,00			109.235,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	959.790.103,00			976.755.327,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	959.790.103,00			976.755.327,00

260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	959.790.103,00			976.755.327,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	14,00			14,00
269	-- Добивка за годината	959.790.103,00			976.755.327,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	959.790.103,00			976.755.327,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	959.790.103,00			976.755.327,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)				126.546,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	14.900,00			14.900,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	1.285.328,00			684.485,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	1.509.932,00			85,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	2.839.161,00			775.511,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	47.128,00			19.166,00
666	-- Приходи од дивиденди	945.083.150,00			975.788.925,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.161,00			1.274,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	11.128,00			9.586,00

686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	56.659,00			56.713,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	43.692,00			41.664,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	4.000,00			8.000,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	2.088.539,00			1.557.555,00
721	-- Исплатени дивиденди	927.917.561,00			744.794.040,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2474	- 64.20 - Дејности на холдинг-друштвата	966.613.252,00			

Потпишано од:

GOCE KUZMANOVSKI

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.